

20191101468

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5 а во врска со член 140 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), Одлуката за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок за користење на радиофреквенции за радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz, број 0805-255/6 од 6.2.2019 година, донесена од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 76/2019) и Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок за користење на радиофреквенции за радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz, број 45-859/1 од 5.3.2019 година, донесена од Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 53/2019), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 29.5.2019 година донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 1965-1980/2155-2170 MHz

Член 1

Во Одлуката за распишување на тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz донесена од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации број 0201-255/13 од 23.05.2019 година, објавена во Службен весник на РСМ број 106/2019, ставот 4 од член 6 се менува и гласи:

„Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач по спроведеното јавно наддавање, највисоко понудената цена на еднократниот надоместок утврдена при јавното наддавање може да ја плати на три еднакви годишни последователни рати на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија. Плаќањето на првата рата или на целиот еднократен надоместок треба да се изврши во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката за избор на најповолен понудувач. Доколку плаќањето е на рати, останатите две рати ќе се платат на истиот датум во следните две години како датумот на улатата за првата рата“.

Член 2

Останатите одредби од Одлуката остануваат исти.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0201-255/15
29 мај 2019 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации
Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.